



СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 15 август 1956

БЕЛГРАД

БРОЈ 34

ГОД. XII

Цена на овој број е 30.— дин. — Претплата за 1956 година изнесува 1500.— дин., а за странство 2200.— динари. — Редакција: Улица Краљевикова Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28 838, Администрација 26-276, Пролажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

466.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ

Член 1

Во Уредбата за земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54) во членот 2 ставот 2 се менува и гласи:

„Односите меѓу земјоделската задруга и нејзините самостојни погони се регулираат со правилата на задругата а, по потреба, и со договор, а односите меѓу задругата и стопанските претпријатија и дуќани основани од неа се регулираат со договор во согласност со одредбите на оваа уредба и со другите важечки прописи.“

Член 2

Во членот 8 се бришат двата последни става.

Член 3

Членот 9 се менува и гласи:

„Утврдувањето и распределбата на вкупниот приход на стопанските претпријатија и дуќани што земјоделската задруга ги основала се врши како и кај другите стопански организации.“

Со правилата на задругата може да се предвиди претпријатијата и дуќаните основани од земјоделски те задруги да можат своите средства за самостојно располагање, во целост или деломично, да ги внесуваат во инвестициониот фонд на задругата-оснивачот.“

Член 4

Членот 10 се менува и гласи:

„Земјоделската задруга, без оглед на бројот и видот на дејностите со кои се занимава, ја врши распределбата на вкупниот приход како единствена стопанска организација ако со сојузните прописи не е определено поинаку.“

Член 5

Членот 13 се брише.

Член 6

Во членот 27 точка 3 по зборот „погони“ место запирката се става точка и се бришат зборовите: „стопанските претпријатија и дуќани што ги оснива задругата“.

Член 7

Членот 32 се менува и гласи:

„Во задружниот совет и управниот одбор погоните што ги основала задругата мораат да бидат застапени сразмерно со бројот на лицата во својот колектив во однос на вкупниот број на задругарите.“

Член 8

Во членот 36 став 1 во првиот ред се брише зборот „имотните“.

Член 9

Членовите 38, 39 и 44 се бришат.

Член 10

Насловот на главата: „XI. Распределба на добивката“ и членовите 61—68 се бришат, а место нив се става нов наслов на главата и нови 26 членови, кои гласат:

„XI. Деловни сојузи

1. Оснивање

Член 61

Со цел за поуспешно извршување на своите задачи и создавање услови за заедничко вршење на стопански и други дејности, земјоделските задруги можат да се здружуваат во деловни сојузи.

Земјоделските задруги од подрачје на една околина можат да се здружуваат во еден или повеќе специјализирани или општи деловни сојузи. Во специјализиран деловен сојуз можат да се здружуваат и земјоделските задруги од подрачје на две или повеќе околии (реонски деловен сојуз).

Како специјализиран деловен сојуз во смисла на оваа уредба се смета деловниот сојуз кој се занимава со определена стопанска дејност во врска со селскостопанското производство (на пример, машинско-тракторски деловен сојуз) или со определени стопански и други дејности во врска со една гранка од селскостопанското производство (на пример: земјоделско-семенарски, сточарски и овоштарско-лозјарски деловен сојуз).

Како општ деловен сојуз во смисла на оваа уредба се смета деловниот сојуз што се занимава со определени стопански и други дејности во врска со сите или со повеќе гранки од селскостопанското производство.

Член 62

Деловните сојузи се стопански здруженија на земјоделските задруги.

Одредбите од оваа уредба за оснивањето на земјоделски задруги и општите прописи за претпријатијата важат и за деловните сојузи ако со одредбите на оваа уредба не е определено поинаку.

Член 63

Деловен сојуз може да се основе со здружување на најмалку пет земјоделски задруги.

Одобрение за оснивање деловен сојуз дава народниот одбор на околината на чие подрачје се оснива деловниот сојуз, а ако деловниот сојуз се оснива за подрачје што опфаќа две или повеќе околии, одобрение дава републичкиот извршен совет односно извршниот совет на автономната единица.

Пред да донесат решение за одобрение органите од претходниот став се должни да прибават мислење од основниот совет на земјоделските задруги, од задружниот сојуз на автономната единица односно од републичкиот главен задружен сојуз.

Правилата на деловниот сојуз ги одобрува органот што го одобрува оснивањето.

Член 64

Основни и обртни средства потребни за оснивање и редовно работење на деловниот сојуз се

должни да обезбедат задругите што го осниваат сојузот.

Заеми за инвестиции, како и краткорочни кредити за потребите на деловните сојузи, можат да се обезбедат под условите што важат за стопанските организации, ако со посебни прописи не е определено поинаку.

Органите од претходниот член нема да дадат одобрение за оснивање деловен сојуз ако утврдат дека не се обезбедени потребни средства за оснивање и работење на деловниот сојуз, односно дека нема услови за добивање заеми за инвестиции и краткорочни кредити за потребите на деловниот сојуз, или ако најдат дека не постојат економски услови за тоа.

Член 65

Против првостепеното решение на народниот одбор на околицата со кое се одбива издавањето на одобрение за оснивање деловен сојуз односно со кое не се одобруваат правилата на деловниот сојуз, може да се изјави жалба до републичкиот извршен совет односно до извршниот совет на автономната единица во срок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Првостепените решенија на републичкиот извршен совет односно на извршниот совет на автономната единица со кои се одбива издавање одобрение за оснивање деловен сојуз односно со кои не се одобруваат правилата на деловниот сојуз, како и решенијата по жалбите од претходниот став, се конечни.

2. Предмет на работењето

Член 66

Задачата на деловниот сојуз е да работи на унапредување и социјалистичко преобразување на селското стопанство преку деловни односи со земјоделските задруги. Предмет на работењето на деловниот сојуз е особено:

1) укажување разни услуги на земјоделските задруги за вршење на нивните селскостопански и други дејности;

2) преработка или доработка на селскостопански или други производи што ги произведуваат или откупуваат земјоделските задруги;

3) продажба на селскостопански или други производи преземени односно купени од земјоделските задруги, како и на преработени или доработени селскостопански или други производи;

4) снабдување на земјоделските задруги со репродукциони и инвестициони материјали потребни за селскостопанско производство или за други дејности на земјоделските задруги;

5) извоз на селскостопански производи или преработки на земјоделските задруги и на сопствените погони и увоз на селскостопански, индустриски или други производи потребни за селскостопанско производство;

6) селскостопанско производство или вршење на други стопански дејности што служат за унапредување на селскостопанското производство или на други стопански дејности на земјоделските задруги.

При вршењето на дејностите од претходниот став деловните сојузи им укажуваат на земјоделските задруги и посебна стручна помош во нивната работа на унапредување или вршење на селскостопанско производство.

Работите од ст. 2 и 3 на овој член деловните сојузи можат да ги вршат и со други селскостопански организации според договор.

Член 67

Стопанските дејности од претходниот член деловните сојузи ги вршат преку погони со самостојна пресметка или непосредно преку својата управа.

Деловните сојузи можат да имаат: лаборатории, бирои, станици за заштита на растенијата, вете-

ринарни станици, институти, расадници и други организациони единици.

Деловен сојуз не може да се оснива само заради вршење на дејностите од претходниот став.

3. Органи на деловниот сојуз

Член 68

Органи на деловниот сојуз се собранието и управниот одбор.

Член 69

Собранието на деловниот сојуз го сочинуваат претставници на сите здружени задруги и тоа најмалку по еден претставник од секоја задруга.

Со правилата на деловниот сојуз се определува начинот за утврдување бројот на претставници на здружените задруги.

Член 70

Собранието на деловниот сојуз:

- 1) донесува правила на сојузот;
- 2) избира управен одбор на сојузот;
- 3) одлучува за оснивање на нови погони;
- 4) го определува предметот на работењето на погоните;
- 5) ја определува употребата на средствата од фондовите на сојузот;
- 6) ја одобрува завршната сметка на деловните сојузи и на нивните погони.

Член 71

Со правилата на деловниот сојуз во кој се здружени помал број земјоделски задруги може да се предвиди орган на деловниот сојуз да биде само управниот одбор, со тоа тој да ги врши и работите од делокругот на собранието.

Во случајот од претходниот став во управниот одбор на сојузот влегува претставници од сите здружени задруги.

Член 72

Управен одбор на деловниот сојуз избира собранието на сојузот.

Во управниот одбор задолжително влегуваат и определен број претставници од работничките совети на погоните на деловниот сојуз.

Бројот на претставниците на работничките совети на погоните што влегуваат во управниот одбор на сојузот го определуваат правилата на сојузот.

Член 73

Управниот одбор раководи со работата и работењето на деловниот сојуз, а особено ги врши следните работи:

- 1) располага со средствата од фондовите на деловниот сојуз според одлуката на собранието;
- 2) го организира вршењето на нестопанските служби на сојузот;
- 3) другите работи во врска со работата на извршување задачите на деловниот сојуз во согласност со важечките прописи, со правилата на деловниот сојуз и со одлуките на собранието.

Член 74

Управните работи на деловниот сојуз и на неговите погони ги врши управата на деловниот сојуз, на чие чело се наоѓа директор односно управник на деловниот сојуз.

Член 75

Одредбите на ова уредба за назначувањето и сменувањето на директорот односно на управникот на земјоделската задруга, како и одредбите во важечките прописи за правата и должностите на директорот на претпријатијето, сообразно ќе се применуваат и врз директорот односно управникот на деловниот сојуз.

4. Работање и распределба на вкупниот приход

Член 76

Деловниот сојуз ја врши својата стопанска дејност и влегува во договорни односи со земјоделските задруги и со трети лица како претпријатие.

Член 77

Имотните и деловните односи меѓу деловниот сојуз и здружените земјоделските задруги, како и меѓу деловниот сојуз и неговите погони, се регулираат со договор.

Член 78

При укажување услуги на земјоделските задруги за вршење на нивните селскостопански дејности, при вршење промет на селскостопански производи и при вршење селскостопански дејности деловните сојузи можат да работат со земјоделските задруги и со други селскостопански организации и по отворена сметка.

Сојузниот државен секретар за работи на финансите може, по потреба, да ги определи условите за работење на деловните сојузи со земјоделските задруги и со други селскостопански организации по отворена сметка, како и да ја прошири можноста за работење по отворена сметка и при вршење на други стопански дејности.

Член 79

Вршењето на стопанските дејности од членот 66 на оваа уредба, освен селскостопанската дејност на промет на селскостопански производи и укажување услуги на земјоделските задруги за вршење на нивните селскостопански дејности, деловниот сојуз мора до го организира како погони со самостојна пресметка во состав на претпријатије.

Член 80

Погонот со самостојна пресметка има свои посебни органи на управувањето (работнички совет и управен одбор) и е самостоен во поглед на организацијата, условите и начинот на работење, како и во поглед на утврдувањето и распределбата на вкупниот приход. За овие погони важат прописите за погоните на претпријатијата, ако со одредбите од оваа уредба не е определено поинаку.

Со правилата на деловниот сојуз може да се предвиди погоните со самостојна пресметка да можат самостојно да склучуваат договори за кредити.

Член 81

Погонот со самостојна пресметка го утврдува и распределува својот вкупен приход според прописите што важат за претпријатијата од соодветна дејност.

Член 82

Ако управата на деловниот сојуз врши непосредно, покрај управните работи од членот 75 на оваа уредба, и стопанска дејност, таа има посебни органи на управувањето (работнички совет и управен одбор) и работи како погон со самостојна пресметка.

Ако управата на деловниот сојуз, според општите прописи за избирањето на органи на работничкото самоупраување, нема услови за избирање на работнички совет односно управен одбор, правата и должностите на работничкиот совет односно на управниот одбор ги врши целиот нејзин работен колектив.

Директорот односно управникот на деловниот сојуз има право и должности на директор на претпријатије (член 75).

Член 83

Деловниот сојуз има инвестиционен фонд, како и други фондови утврдени со правилата на сојузот.

Погоните на деловниот сојуз се должни дел од своите средства за самостојно располагање да внесуваат во фондовите на деловниот сојуз.

Делот од средствата за самостојно располагање што погоните се должни да го внесуваат во фондовите на деловниот сојуз се утврдува со правилата на сојузот.

Член 84

Собранието на деловниот сојуз може да одлучи делот од добивката што им се враќа на здружените задруги во работењето меѓу деловниот сојуз и задругата, да се внесе во инвестиционите и други фондови на деловниот сојуз.

Член 85

Пресметувањето и распределбата на вкупниот приход деловниот сојуз ги врши според одредбите на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), ако со одредбите од оваа уредба не е определено поинаку, и тоа според дејноста што претежно ја врши.

Под претежна дејноста во смисла на претходниот став се подразбира дејноста за чие вршење се вложени најмногу средства.

5. Здружување на деловните сојузи

Член 86

Заради поуспешно извршување на своите задачи и создавање услови за заедничко вршење на дејностите и работите од членот 66 на оваа уредба деловните сојузи можат да се здружуваат во деловни сојузи за пошироко подрачје (за подрачје на автономна единица односно за територија на народна република).

Одредбите од оваа уредба што се однесуваат на деловните сојузи сообразно се применуваат и на деловните сојузи од пошироко подрачје од претходниот став.

Член 11

Досегашните членови 69 — 71 стануваат членови 87 — 89.

Член 12

Досегашниот член 72 станува член 90 и неговиот став 1 се менува и гласи:

„Кога народниот одбор на околицата односно на општината одлучава за прашањата во врска со имотните односи на задругите, или кога применува на задругите или на нивните самостојни погони определени мерки, е должен за тоа претходно да ја сослуша задругата.“

Во ставот 2 вториот ред по зборот: „околицата“ се додаваат зборовите: „односно општината.“

Член 13

Досегашниот член 73 станува член 91.

Член 14

Досегашниот член 74 станува член 92 и нему му се додаваат два нови става, кои гласат:

„Ревизија на задругите и на другите задружни организации можат да вршат и задружните сојузи преку свои ревизори или преку посебно организирани служби или установи.“

Сојузниот државен секретар за работи на финансите може определени овластувања на финансиските инспекторати да пренесува на ревизори на задружните сојузи.“

Член 15

Досегашниот член 75 станува член 93.

Член 16

Досегашниот член 76 станува член 94 и неговиот став 1 се менува и гласи:

„Ревизија на задругите и на задружните организации мора да се изврши најмалку еднаш годишно.“

Член 17

Досегашните членови 77 — 82 стануваат членови 95 — 100.

Член 18

Досегашниот член 83 станува член 101 и неговиот став 1 се менува и гласи:

„Со парична казна од 200.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап земјоделската задруга ако не ќе основе инвестиционен, амортизационен или резервен фонд, или ако средствата од тие фондови ги дели меѓу задругарите или средствата на тие фондови ги употребува за други цели а не за оние за кои тие фондови се наменети.“

Член 19

По новиот член 101 се додава нов член 102, кој гласи:

„Со парична казна од 200.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап деловниот сојуз ако врши некоја стопанска дејност или одделни работи спротивни на одредбите од оваа уредба.

За дејствијата од претходниот став ќе се казни за стопански престап со парична казна од 5.000 до 100.000 динари и одговорното лице во деловниот сојуз.“

Член 20

Досегашните членови 84—87 стануваат членови 103—106.

Член 21

Досегашниот член 88 се брише.

Член 22

Досегашните членови 89 и 90 стануваат членови 107 и 108.

Член 23

По новиот член 108 се додава нов член 109, кој гласи:

„Поблиски прописи за примена на оваа уредба донесува, по потреба, секретарот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, а поблиски прописи за распределба на вкупниот приход донесува сојузниот државен секретар за работи на финансиите во согласност со секретарот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет.“

Член 24

Досегашниот член 91 станува член 110.

Член 25

Постојните деловни сојузи се должни својата организација и работа да ги сообразат со одредбите на оваа уредба до 31 декември 1956 година.

Член 26

Се овластува Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет да издаде пречистен текст на Уредбата за земјоделските задруги.

Член 27

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 333
8 август 1956 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

467.

Врз основа на ставот 1 одделот 1 главата XXIV и одделот 12 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТОК (РЕГРЕСОТ) ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

I. Надоместок (регрес) за вештачки губриња им се одобрува:

1) на селскостопанските производителни организации (селскостопанските имоти и претпријатија, селскостопанските установи, заводи и станици, економиите на стопанските организации и установи организирани како погони, селанските работни задруги, земјоделските задруги што имаат селскостопански погони и економии, специјализираните

земјоделски задруги што вршат селскостопанско производство — во натамошниот текст: корисниците на регресот) при купувањето на вештачки губриња потребни за нивното селскостопанско производство;

2) на земјоделските задруги, задружните стопански организации и селскостопанските аптеки кога им продаваат вештачки губриња на индивидуалните селскостопански производители за потребите на нивното селскостопанско производство;

3) на рибарските стопански организации што се занимаваат со одгледување риби во рибници, при купувањето на вештачки губриња потребни за губрење на тревниците во рибниците;

4) на производителните стопански организации при купувањето на вештачки губриња како сировини за производство на мешани вештачки губриња.

II. Надоместокот (регресот) за вештачки губриња се одобрува за 1 тона вештачки губриња уобичаен квалитет во следните износи:

1) вештачки губриња од домашно производство:

	динари
а) суперфосфат 16% — — — — —	6.500
б) суперфосфат 17% — — — — —	7.000
в) суперфосфат 18% — — — — —	7.500
г) амонсулфат 20% — — — — —	24.000
д) калциумцијанамид 20% — — — — —	26.000
е) нитрофоскал (ERK) во состав 8 : 8 : 8	17.000
ж) кас (NRK) во состав 8 : 4 : 8 — — —	14.000

2) сировини од домашно производство:

а) амонитрат 34% — — — — —	37.500
б) амонсулфат 20% — — — — —	19.000

3) вештачки губриња од увозот:

а) чилска шалитра 16% — — — — —	20.000
б) калкамонсалпелтер (нитромонкал) 20% — — — — —	15.600
в) Томасова згура врз база 16% во лименова киселина од топлина фосфорна киселина, што одговара на 18% од вкупната содржина на фосфорна киселина P_2O_5 — — — — —	7.000
г) калиева сол 40% — — — — —	9.000
д) калиев сулфат 46% — — — — —	17.400

Под уобичаен квалитет се подразбира определен квалитет изразен во процент од активната материја содржана во единица мерка на вештачко гubre.

Кога губрето или сировината се продаваат над или под уобичаениот квалитет, износот на надоместокот (регресот) по единица мерка сразмерно се зголемува односно намалува. Отстапувањето од 0,5% од уобичаениот квалитет е дозволено.

Увозниците на вештачки губриња се должни за увезените вештачки губриња да прибават документ за анализата на тие губриња од странскиот продавач како и анализа од еден домашен институт односно завод за анализа на вештачки губриња определени во Наредбата за определување институтите и заводите што ќе вршат анализа на увезените вештачки губриња („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/55).

За сите други вештачки губриња што не се наведени во оваа точка или не се употребувани во нашата земја, мислење за потребата од одобрување регрес дава Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ врз основа на стручно мислење и препорака од соодветните научни институти и заводи.

III. Корисниците на регресот од точката I под 1, 3 и 4 од оваа одлука го остваруваат надоместокот (регресот) врз основа на фактурите за извршеното купување, а корисниците на регресот од то-

чката I под 2 врз основа на фактурите за извршената продажба на вештачки губриња.

IV. Надоместокот (регресот) за средствата за заштита на растенијата им се одобрува:

1) на селскостопанските производителни организации (селскостопанските имоти и претпријатија, селскостопанските установи, заводи и станици, економиите на стопанските организации и установи организирани како погони, селанските работни задруги, земјоделските задруги што имаат селскостопански погони и економии, специјализираните земјоделски задруги што вршат селскостопанско производство) за купените количини потребни за нивното селскостопанско производство;

2) на земјоделските задруги, задружните стопански организации и селскостопанските аптеки за купените количини заради продажба на индивидуалните селскостопански производители;

3) на стопанските организации и политичките-риторијалните единици за купените количини потребни за уништување на растениските штетници.

V. Надоместокот (регресот) за средствата за заштита на растенијата се одобрува во следните проценти:

1) средствата за заштита на растенијата од домашно производство:

а) паратионски и слични средства — — — — —	60%
б) врз база на DDT — — — — —	60%
в) врз база на HGH — — — — —	55%
г) врз база на линитроортотокрезол (DNOC) — — — — —	57%
д) врз база на линдан — — — — —	55%
е) врз база на никотин — — — — —	82%
е) хормонски средства за уништување на плевели — — — — —	60%
ж) други средства за заштита на растенијата, освен живиниот прав, зелената галица и синиот камен — — — — —	55%

2) средства за заштита на растенијата од увозот:

а) врз база на DDT, HGH, линдан — — — — —	30%
б) ротенциди — — — — —	40%
в) други средства за заштита на растенијата освен сумпторот во прав, колоидниот сумпор и живиниот прав — — — — —	25%
г) паратионски средствата и хормонски средства за уништување на плевели — — — — —	55%
д) други средства за уништување на плевели — — — — —	50%

Горните проценти се пресметуваат:

а) кај средствата за заштита на растенијата од домашно производство — од продажната цена на производителот;

б) кај средствата за заштита на растенијата од увозот — од набавната цена на увозникот франко југословенската граница, пресметана според пресметкованиот курс. Ако купувањето се врши од складот на увозникот, во набавната цена влегуваат и трошоците за допрема до складот.

VI. Остварувањето на надоместокот (регресот) од точката V на оваа одлука го вршат производителните стопански организации односно, за средствата за заштита на растенијата од увозот, стопанските организации — увозници.

VII. Производителните стопански организации и увозниците ќе ги формираат продажните цени на вештачкото губре и на средствата за заштита на растенијата според условите на пазарот. Кога овие организации и увозници вештачките губриња и средствата за заштита на растенијата им ги продаваат на стопанските организации што се занимаваат со промет на големо, ќе формираат продажни цени што содржат и работ на трговијата на големо.

Стопанските организации што се занимаваат со промет на вештачки губриња и на средства за заштита на растенијата можат покрај цените од претходниот став при продажбата на стопанските ор-

ганизации што се занимаваат со промет на мало, да ги засметуваат и трошоците за превоз и осигурување.

Продажбата на вештачки губриња и на средства за заштита на растенијата непосредно на потрошувачите ќе се врши според цените што се формираат според условите на пазарот.

VIII. Стопанските организации што ќе ги определи сојузниот државен секретар за работи на финансиите, се должни да извршат попис на запасите на вештачки губриња и на средства за заштита на растенијата.

Сојузниот државен секретар за работи на финансиите ќе го пропише начинот за пресметување и рокот за уплата на разликата во цените на запасите од претходниот став.

IX. Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат: Одлуката за давање надоместок (регрес) при продажбата на вештачки губриња („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/55 и 8/56), одредбите на тачката 1 под а), б) и в) од Одлуката за давање надоместување (регрес) при продажбата на вештачки губриња, средства за заштита на растенијата, врзувачки, горива и мазива за потребите на земјоделството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54, 32/54, 7/55 и 52/55), како и сите други прописи што се во спротивност со одредбите од оваа одлука.

X. Сојузниот државен секретар за работи на финансиите ќе пропише поблиски прописи за спроведување на оваа одлука.

XI. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 331

3 август 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува

Секретарот,

Велимир Стојниќ, с. р. Потпретседател,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

468.

Врз основа на членот 7 став 2 од Уредбата за формирање републички фондови за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/56), а во врска со членот 2 оддел I од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), во согласност со Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, издавам

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГОЛЕМИТЕ ГРАДИЛИШТА И СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СПОРЕД ПРИРОДАТА НА СВОЕТО РАБОТЕЊЕ ВРЕМЕНО ВРШАТ ДЕЈНОСТ ВО РАЗНИ МЕСТА

1. Во смисла на членот 7 став 1 од Уредбата за формирање републички фондови за станбена изградба, како големи градилишта се сметаат:

а) градилиштата на претпријатијата во изградба, основани од Сојузниот извршен совет и од републичките извршни совети;

б) градилиштата кај кои претсметковната вредност на инвестициониот објект во изградба и на работите според одобриениот инвестиционен елаборат го преминува износот од 500 милиони динари, без оглед на видот и траењето на работите.

2. Се смета дека според природата на своето работење привремено вршат дејност во разни места: градежните, градежно-занаетчиските и монтажните стопански организации и нивните самостојни погонски единици.

3. Стопанските организации или нивните самостојни единици, додека ги изведуваат работите на

големи градилишта, го уплатуваат придонесот за станбена изградба, на платите што се исплатуваат за работата на големите градилишта во фондот за станбена изградба на оваа народна република на чие подрачје се наоѓа големите градилишта.

Ако едно големо градилиште се наоѓа на територија на две или повеќе народни републики (пруга, пат, хидроцентрали и сл.), уплатата на придонесот за станбена изградба се врши во фондовите за станбена изградба на народните републики на чии територии се наоѓа градилиштето, и тоа сразмерно со височината на вредноста на работите што во целост треба да се извршат на територија на одделни народни републики. Оваа сразмера ја утврдува органот што го одобрува инвестициониот елаборат.

4. Стопанските организации и нивните самостојни погонски единици кои според природата на своето работење времено вршат дејност во разни места, го уплатуваат придонесот за станбена изградба во фондот за станбена изградба на оваа народна република на чия територија времено ја вршат својата дејност.

Придонесот за станбена изградба на платите на работниците и службениците на стопанските организации, исплатени за работата во седиштето на стопанската организација од претходниот став, се уплатува во фондот за станбена изградба на оваа народна република на чия територија се наоѓа седиштето на стопанската организација.

5. Техничките упатства за спроведување на оваа наредба, а посебно постапката за пресметување и пренесување на придонесот уплатен од 1 јануари 1956 година до денот на објавувањето на оваа наредба, во општинските фондови за станбена изградба и во републичките фондови за станбена изградба, ќе ги пропише Народната банка.

Бр. 7617

14 јули 1956 година

Белград

Го заменува Државниот секретар
за работи на финансите
Државен потсекретар,
Зеран Попич, с. р.

469.

Врз основа на точката X од Одлуката за надоместокот (регресот) при купувањето на вештачки губриња и средства за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/56), пропишувам

У П А Т С Т В О

ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ (РЕГРЕСОТ) ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

1. Корисниците на надоместокот (регресот) од точ. I под 1, 3 и 4 од Одлуката за надоместокот (регресот) при купувањето на вештачки губриња и средства за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство (во натамошниот текст: Одлуката), кон барањето за регрес што и го поднесуваат на банката кај која имаат жиро сметка приложуваат заверен препис од фактурата за набавката на вештачко губре. Заверувањето го вршат раководителот на корисникот на надоместокот (регресот) и раководителот на книговодството на корисникот на надоместокот односно лицата што ги заменуваат.

2. Во фактурата (сметката) за набавката што содржи називи на продавачот и купувачот, продавачот е должен да ги внесе:

а) продажната цена, т. е. цената наплатена од купувачот — корисникот на регресот — по единица мерка и за вкупната количина, и тоа одделно за секој вид вештачко губре;

б) ознаката на квалитетот за секој вид губре;

в) износот на примениот рабат;

г) евентуалните фактични трошоци;

д) износот на регресот по единица мерка и за вкупната количина одделно за секој вид вештачко губре.

3. Кон барањето за регрес што го поднесуваат здружните стопански организации (претпријатијата: семенски и сл., самостојните погони на земјоделските задруги и на деловните сојузи), земјоделските задруги и селскостопанските апотеки кои како продавачи остваруваат надоместок (регрес) во случаите од точката I под 2 од Одлуката, приложуваат заверен препис од фактурата за извршената продажба.

Во фактурата се должни да ги внесат:

а) името, презимето и седиштето на купувачот;

б) продажната цена без регрес по единица мерка и за вкупната продадена и испорачана количина, и тоа за секој вид вештачко губре одделно;

в) ознака на квалитетот за секој одделен вид вештачко губре;

г) износот на надоместокот (регресот) по единица мерка и за вкупната продадена количина, и тоа за секој вид вештачко губре одделно;

д) износот наплатен од купувачот — корисникот на надоместокот (регресот) по единица мерка и за вкупната продадена количина одделно за секој вид вештачко губре;

е) износот на примениот рабат;

ж) ознаката на документот за извршената испорака (бројот на товарниот лист и сл., односно во случај на непосредна продажба на корисникот на регресот — потпис на купувачот).

Кога се во прашање продажби на помали количини вештачко губре продавачите од оваа точка можат да направат список со податоците предвидени во претходниот став под а) до е) и со колоната што ќе содржи потпис на купувачот.

4. Во случај одделен вид вештачко губре да отстапува според квалитетот за повеќе од 0,5% од уобичаениот квалитет за вештачкото губре од точката II под 1, 2 и 3 од Одлуката, продавачот е должен на фактурата или во посебниот прилог да даде пресметка на намалувањето или зголемувањето на износот на надоместокот (регресот) по единица мерка.

5. Корисниците на регресот од точката I под 4 од Одлуката можат да остваруваат регрес само при купувањето на вештачки губриња односно сировини од точката II под 2 од Одлуката непосредно од производителните стопански организации (фабриките).

6. Ознаката на квалитетот се должни да ја внесат во фактурите производителните стопански организации што произведуваат вештачки губриња, и увозните стопански организации, без оглед на тој дали продажбата им ја вршат непосредно на корисниците на надоместокот (регресот). Увозниците го означуваат на фактурата бројот и датумот на документот за анализата од домашниот институт односно завод што се должни да ја прибават според одредбата од точката II став 4 на Одлуката.

7. Сојузот на селскостопанските комори е должен во своето мислење за одобрување на надоместокот (регресот) при купувањето на вештачко губре што не е наведено во точката II од Одлуката да даде и образложен предлог за височината на регресот по единица мерка и за ознаката на уобичаениот квалитет за такво губре.

8. За средствата за заштита на растенијата продадени и испорачани на корисниците на надоместокот (регресот) од точката IV на Одлуката, регресот, според точката V од Одлуката го остваруваат производителните и увозните стопански организации со поднесување на барањето за надоместок (регрес) до банката кај која имаат жиро сметка.

Кон барањето за надоместок (регрес) приложуваат:

а) копија односно заверен препис од фактурата која содржи:

- точна ознака на купувачот,
- вид и количина на одделен производ,
- продажна цена на производителот по една тона и за целата количина.
- износ наплатен од купувачот.
- износ на работот ако продажбата и' се врши на трговската (и задружната) мрежа,
- ознака на документот за извршената испорака (број и датум на товарниот лист и сл., односно во случај на непосредна испорака на купувачот — потпис на купувачот).

б) пресметка по увозот со банката, ако е во прашање увозен производ.

9. Увозниците се должни да дадат спецификација на трошоците до југословенската граница ако со странскиот испорачувач не ја погодиле цената франко југословенската граница. Во овие трошоци влегуваат сите трошоци непосредно сврзани за реализацијата на односната порачка или купувачка во странство (транспортни, осигурување, банковни провизии и сл.). Ако продажбата се врши од складот на увозникот, во набавната цена на увозникот влегуваат и трошоците на превозот до границата, на осигурувањето, на истоварот на станицата на увозното претпријатие и на допремата и истоварот во магацинот.

10. Сите фактури за продажбата на вештачко гудре и на средства за заштита на растенијата задолжително содржат ознака на износот на одобрените работи.

11. Стопанските организации, во кои спаѓаат и земјоделските задруги и селскостопанските аптеки, што се занимаваат со продажба на средства за заштита на растенијата, освен стопанските организации што се занимаваат со производство или увоз на тие средства, се должни на запасите на тие средства затечени кај нив на денот на влегувањето во сила на Одлуката да ја утврдат разликата меѓу поранешниот износ на надоместокот (регресот) за тие запаси според одредбите од Одлуката за давање надоместок (регрес) при продажбата на вештачко гудре, средства за заштита на растенијата, врзувачки, горива и мазира за потребите на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54 и 52/55) и износот на надоместок (регресот) според одредбата V под 1 и 2 од Одлуката. Износот на утврдената разлика тие ќе го уплатат во корист на регресната сметка број 339495 „Позитивни и негативни разлики на затечените запаси на средствата за заштита на растенијата“ во рок од 60 дена ако надоместокот според одредбата од точката V под 1 и 2 од Одлуката е понизок од поранешната важечка височина на надоместокот. Во спротивно, тие разликата ќе ја наплатат на товар на истата регресна сметка.

12. Во смисла на одредбите од претходната точка ќе постапат наведените стопански организации при секоја измена на височината на надоместокот (регресот) при купувањето на средства за заштита на растенијата. Задружните стопански организации, земјоделските задруги и стопанските аптеки точка I под 2 од Одлуката ќе постапат на ист начин во случај на измена на височината на надоместокот (регресот) при купувањето на вештачки гудриња.

13. Обврзниците од точ. 11 и 12 на ова упатство се должни на финансискиот орган на народниот одбор од општината на своето селиште да му поднесат извештај за пресметката на разликата (надоместокот) на регресот на затечените запаси на средства за заштита на растенијата односно на вештачки гудриња. Обврзниците извештајот го поднесуваат во рок од 10 дена од денот на полисот на запасите. Кон извештајот се приложува полисот што ги содржи податоците за видовите, количините, износот на порано важечкиот и новиот регрес по единична мрежа, и за вкупната количина и за разликата меѓу овие износи.

14. Признаените барања за надоместок (регрес) банката и' ги одобрува на жиро сметката на подносителот на барањето, а на товар на регресната сметка број 339495/1 „Регрес при купувањето на вештачки гудриња“ односно на регресната сметка бр. 339495/2 „Регрес при купувањето на средства за заштита на растенијата“.

15. Народната банка ќе издаде техничко упатство за постапката со барањата на оние корисници на надоместокот (регресот) односно на подносителите на барањата за надоместок (регрес) што немаат жиро сметка кај седиштето на Народната банка.

16. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 9509

10 август 1956 година

Белград

Го заменува Државниот секретар
за работи на финансиите
Државен потсекретар

Зоран Полич, с. р.

470.

Врз основа на членот 11 став 2 и членот 12 став 1 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55) и членот 10 точка 9 ст. 1 и 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), на предлог од Сојузната надворешнотрговска комора и од Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, пропишувам

П РА В И Л Н И К

ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ЛИЦАТА ШТО ВРШАТ КОНТРОЛА НА КАВАЛИТЕТОТ НА ДОБИТОКОТ ЗА КОЛЕЊЕ НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ

1. Контрола на квалитетот на добитокот за колење наменет за извоз можат да вршат само лицата што располагаат со слетната стручна спрема:

а) зоотехничарите со завршен земјоделски факултет и со најмалку 3 години пракса во гранката сточарство;

б) зоотехничарите со завршено средно земјоделско училиште и со најмалку 5 години пракса во гранката сточарство.

2. Лицата определени за вршење контрола на квалитетот на добитокот за колење наменет за извоз не можат да вршат контрола на добитокот на претпријатието кај кое се запослени.

3. Лицето определено да врши служба контрола на квалитетот на добитокот за колење наменет за извоз дава пред републичкиот секретар за селско стопанство и шумарство свечена изјава, чиј текст гласи:

„Свечено изјавувам дека контролата на квалитетот на добитокот за колење наменет за извоз ќе ја вршам совесно и според своето најдобро стручно знаење, а во согласност со постојните прописи.“

4. Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Бр. 416

14 јули 1956 година

Белград

Секретар

за селско стопанство и шумарство,
на Сојузниот извршен совет,
инж. Драгослав Мутаповиќ, с. р.

471.

Врз основа на членот 11 став 2 и членот 12 став 1 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55) и членот 10 точка 9 ст. 1 и 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), на предлог од Сојузната надворешнотрговска комора и од Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, пропишувам

П РА В И Л Н И К

ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ЛИЦАТА ШТО ВРШАТ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА МЕСОТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД МЕСО НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

1. Контрола на квалитетот на месото и на производите од месо наменети за извоз можат да вршат само ветеринарите со завршен ветеринарен факултет, што се назначени за ветеринарни инспектори или вршат таква должност.

2. Лицето определено да врши служба контрола на квалитетот на месото и на производите од месо наменети за извоз дава пред републичкиот државен секретар за селско стопанство и шумарство свечена изјава, чиј текст гласи:

„Свечено изјавувам дека контролата на квалитетот на месото и на производите од месо наменети за извоз ќе ја вршам совесно и според своето најдобро стручно знаење, а во согласност со постојните прописи.“

3. Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 417

14 јули 1956 година

Белград

Секретар
за селско стопанство и шумарство
на Сојузниот извршен совет,
инж. Драгослав Мутаповиќ, с. р

472.

Врз основа на чл. 12 и 14 став 2 од Општиот закон за спречување и отклонување на заразни болести („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/48) и членот 14 алинеја а) точка 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот извршен совет издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ЗАДОЛЖНИТЕЛНО ИЗДВОЛУВАЊЕ НА ОБОЛЕНИТЕ ОД АКУТНА ДЕТСКА ПАРАЛИЗА

1. Лицата за кои ќе се утврди дека болуваат од акутна детска парализа (Poliomyelitis acuta) задолжително мораат да се упатат во болница заради лекување.

2. Секој новоутврден случај на оболување од акутна детска парализа мора, покрај редовното пријавување на републичкиот хигиенски завод, да му се пријави и на Сојузниот завод за народно здравје.

3. Оваа наредба ќе се применува од денот кога ќе биде објавена во белградскиот дневен печат.

Бр. 953

4 август 1956 година

Белград

Секретар
за народно здравје на Сојузниот
извршен совет,

до Херберт Краус, с. р.

473.

Врз основа на членот 10в од Уредбата за штетните влогови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/49 и 6/56), во врска со членот 2 одделот I под а) точка 12 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), управниот одбор на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните, со согласност од Народната банка и со одобрение од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ПОШТЕНСКО-ШТЕДНАТА СЛУЖБА И ЗА РАБОТЕЊЕТО СО ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ КАЈ ЗАЕДНИЦАТА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ

I. Општи одредби

Член 1

Поштанско-штедната служба ја организира и работењето со штедните влогови по таа служба го врши Заедницата на стопанските претпријатија на југословенските пошти, телеграфи и телефони (во натамошните текст: Заедницата) според одредбите од овој правилник.

Член 2

Заедницата ја врши поштенско-штедната служба преку Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните (во натамошниот текст: Генералната дирекција).

Генералната дирекција ги приспособа и исплатува штедните влогови преку сите пошти на територијата на Југославија.

Член 3

Генералната дирекција посебно ќе ги искажува приходите и расходите на поштенско-штедната служба.

Член 4

Интересот што ќе го наплати Заедницата преку Генералната дирекција од Народната банка за средствата приспособени со поштенско-штедната служба и кај Банката вложени, по одбиток на интересот што ќе им го плати на вложувачите, претставува приход на Заедницата.

Член 5

Заедницата ги приспособа на начинот од членот 2 на овој правилник слободните парични средства на југословенските државјани, на странските државјани што престојуваат на територијата на Југославија и на касите за взаемна помош.

Член 6

Податоците за штедните влогови не смеат да им се даваат на неовластени лица. Службениците што ќе им соопштат или ќе им овозможат на неовластени лица да дознаат податоци за штедните влогови, ќе одговараат според важечките прописи.

II. Штедни влогови

Член 7

Штедниот влог настанува кога некое лице ќе положи кај поштата готови пари со изјава дека ги полага како штеден влог на свое име или на име на некое друго лице, или кога ќе нареди некое негово примање кај поштата да се укине како штеден влог.

Член 8

Најмалиот влог на една штедна книшка изнесува 100 динари. Поштата не смее да прима ниту да исплатува износи помали од 100 динари.

Најмалиот износ од претходниот став по учениците штедни книшки може да биде и понизок. Висоцината на овој износ ја утврдува генералниот директор на поштите, телеграфите и телефоните.

Член 9

Штедните влогови можат да се вложуваат кај сите пошти во неограничени износи.

Член 10

Штедните влогови можат да се подигаат кај секоја пошта на територијата на Југославија.

Вложувачот во текот на еден ден од својата штедна книшка може да подигне најмногу 5.000 динари.

По исклучок, вложувачот во текот на еден ден може да подигне износ поголем од 5.000 динари ако ги плати трошоците на телеграфското или телефонското срамнување на состојбата на штедниот влог во книшката со состојбата на влогот на штедната сметка што се води во Генералната дирекција.

За исплата над 5.000 динари вложувачот може на секоја пошта во земјава или непосредно на Генералната дирекција да и даде отказ со означување на адресата на која откажаниот износ треба да му се достави.

Член 11

На штедните влогови Заедницата им плаќа на вложувачите интерес по нормата која не може да биде помала од нормата утврдена со сојузен пропис.

Интересната норма во височина над нормата од претходниот став ја определува управниот одбор на Генералната дирекција.

Интересот на влоговите започнува да тече, односно при исплатите на влоговите престанува да тече на оној ден кога односната уплата или исплата ќе се прокнижи на штедната сметка.

Интересот по штедните влогови се пресметува и припишува еднаш годишно, и тоа на 31 декември. При пресметувањето на интересот месецот се смета 30 дена.

Ако вложувачот сака да го подигне целиот штеден влог, интересот се пресметува и исплатува кога Генералната дирекција ќе изврши ликвидација на штедната книшка.

Член 12

Влогот не може да се исплати за време траењето на постапката за поништување (амортизација) на штедната книшка започната во смисла на овој правилник.

III. Правата на вложувачите**Член 13**

Како вложувач се смета лицето на чие име гласи штедната книшка.

Член 14

Право на вложување на штедење имаат сите југословенски државјани и странски државјани што престојуваат на територијата на Југославија без обзир на годините на возраста, како и касите за взаемна помош.

Вложување на штедење може да врши секој носител на штедната книшка.

Член 15

Со влогот располага само лицето на чие име гласи штедната книшка или лицето што ќе го овласти вложувачот.

Малулетно лице може самостојно да располага со влогот сè додека на тоа не ќе се сопротиви родителот или старателот.

Со влогот на предучилишни деца располага само законскиот застапник (родителот или старателот) што како таков е запишан во штедната книшка.

Член 16

Вложувачот може да определи да му се исплатува влогот трајно или повремено на лицето што ќе го овласти тој.

Лицето што засновува влог на име друго лице (на вложувачот), при засновувањето на влогот може да го ограничи правото на располагање на лицето на чие име вложува.

Член 17

По барања на вложувачот од неговата штедна книшка можат да се вршат исплати и во корист на трети лица.

Член 18

Вложувачите се ослободени од сите такси и трошоци по работите на поштенско-штедната служба.

По исклучок од претходниот став, вложувачот ги сноси трошоците на постапката за поништување (амортизација) на штедната книшка, како и трошоците за замена на штедната книшка што поради оштетување станала неупотреблива.

Член 19

Во случај на смрт на вложувачот штедниот влог им припаѓа на лицата што ќе докажат дека се негови наследници.

На лицето што ќе поднесе докази дека ги платило трошоците за лекување и закоп на вложувачот ќе му се исплатат овие трошоци од штедниот влог на умрениот вложувач.

IV. Штедна книшка**Член 20**

Штедната книшка гласи на име.

При првото вложување на штедење на вложувачот му се издава штедна книшка по која можат да се вршат уплати и исплати кај сите пошти.

Еден вложувач може да има и повеќе штедни книшки.

Штедната книшка мора да го носи бројот под кој се води штедната сметка за односниот штеден влог, називот: Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните — Поштенско-штедна служба, името на вложувачот односно името на вложувачот и на неговиот законски застапник и потпис од вложувачот односно од неговиот законски застапник.

Покрај податоците од претходниот став, штедната книшка може да содржи и други податоци што ќе се пропишат со уплатството за примена на овој правилник.

Член 21

Пред исплата на влогот мора да се утврди идентитетот на вложувачот односно на законскиот застапник или на овластеното лице на кое му се врши исплатата.

Член 22

Секоја промена на состојбата во штедната книшка настаната со уплата, исплата, со припишување на интерес и др. службеникот на поштата односно на поштанско-штедната служба мора да ја запише во штедната книшка и да ја завери со отисок на поштенскиот жиг и со свој потпис.

Член 23

Сите ограничувања во поглед на располагањето со влогот мораат да се забележат во штедната книшка и на соодветната штедна сметка.

Член 24

Вложувачот или друго лице што е овластено да располага со штедниот влог не смее во книшката ништо да исправува, запишува или да брише.

Ако постои неслагање на износот што се води во штедната книшка со износот на штедната сметка на вложувачот, ќе се смета за исправен износот што се води на штедната сметка, додека не се докаже спротивно.

За секоја злоупотреба што ќе ја стори со штедната книшка сторителот олговара според важечките прописи.

Член 25

Ако вложувачот сака да го подигне целиот влог од својата штедна книшка, е должен непосредно или по пошта да и поднесе отказ на Генералната дирекција, која во тој случај врши пресметување на влогот и на поштата и издава налог за исплата. При пресметувањето Генералната дирекција ја одбива од влогот цената на штедната книшка, што ја утврдува

генералниот директор на поштите, телеграфите и телефоните.

Штедната книшка од која е исплатен целиот влог ја задржува поштата за да ја поништи.

V. Поништување (амортизација) на штедните книшки

Член 26

Ако вложувачот кому што исчезнала штедната книшка сака место неа да добие друга, е должен исчезнувањето на книшката да и' пријави на поштата. Пријавата, по правило, треба да ги содржи: името на кое гласи штедната книшка, времето кога исчезнала, бројот на штедната книшка, износот на штедниот влог, како и евентуални други податоци.

Член 27

Врз основа на пријавата, за исчезнувањето на штедната книшка се известуваат сите пошти во Југославија, заради внесување во списокот на неважните штедни книшки. Огласот за исчезнувањето се истакнува кај поштата на чие подрачје книшката е загубена и кај поштата на чие подрачје живее вложувачот. Ако по истекот на 30 дена од денот на истакнувањето на огласот никој не ја оспори започнатата постапка за поништување, штедната книшка престанува да важи, а на вложувачот му се издава нова книшка под нов број.

Ако некое лице ја оспори започнатата постапка за поништување, ќе направи за тоа записник, а странките ќе се упатат да го докажат своето право по судски пат.

Член 28

Со поништувањето на штедната книшка се гасат сите права на вложувачот.

Член 29

Заедницата не одговара за штетата настаната за вложувачот поради злоупотребата спорена со штедната книшка пред да ги извести Генералната дирекција поштите во врска со примената пријава за исчезнувањето на штедната книшка, ако за настанатата штета не постои вина на службеникот на поштата поради неприменувањето на одредбата од членот 21 на овој правилник.

Член 30

Трошоците на постапката за поништувањето ги утврдува генералниот директор на поштите, телеграфите и телефоните.

VI. Други одредби

Член 31

Генералната дирекција е должна да и' доставува на Народната банка податоци за штедните влогови што ќе ги побара банката од неа.

Член 32

Обрасците потребни за вршење на поштенско-штедната служба ги пропишува генералниот директор на поштите, телеграфите и телефоните.

Член 33

Се овластува генералниот директор на поштите, телеграфите и телефоните да донесува упатства за примена на овој правилник.

Член 34

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

ГД ПТТ бр. 1198
13 јули 1956 година
Белград

Претседател
на Управниот одбор
на Генералната дирекција на
поштите, телеграфите
и телефоните,
Гојко Бубало, с. р.

474.

Врз основа на членот 27 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Сојузната надворешнотрговска комора донесува

ОДЛУКА

ЗА ДЕНОТ КОГА ЌЕ ПОЧНЕ ДА СЕ ВРШИ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ДОБИТОКОТ ЗА КОЛЕЊЕ, НА МЕСОТО ОД ДОБИТОК И ЖИВИНА И НА ГРАВОТ ВО ЗРНО НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

1. Контролата на квалитетот на добитокот за колење, на месото од добиток и живина и на гравот во зрно наменети за извоз ќе отпочне на 1 септември 1956 година.

2. Во смисла на членот 15 став 1 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз, извозниците се должни од 1 септември 1956 година прет утоварот на селскостопанските производи, од точката 1 на оваа одлука наменети за извоз, да прибават уверение (сертификат) за тоа дека овие производи му одговараат на југословенскиот стандард односно на извозниот квалитет.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 26818

6 август 1956 година

Белград

Сојузна надворешнотрговска комора

Претседател,
Руди Колак, с. р.

475.

Врз основа на членот 21 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55) и членот 12 оддел II точка 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), во согласност со Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет и Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, Сојузот на трговските комори на ФНРЈ пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА РАБОТНИЦИТЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ТРГОВСКИТЕ ДУЌАНИ КАКО И НА ТРГОВСКИТЕ ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ

Член 1

Во Правилникот за стручната спрема на работниците на трговските претпријатија и трговските дуќани, како и на трговските деловни единици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/55) членот 13 став 1 се менува и гласи:

„За сите работници што на 21 декември 1955 година биле запослени во трговските претпријатија и дуќани и трговските деловни единици ќе се утврди до 30 јуни 1957 година стручната спрема сообразно одредбите од овој правилник и на секој работник ќе му се издаде решение за стручната спрема. Утврдената стручна спрема се внесува во работната книшка на работникот.“

Член 2

Членот 23 се менува и гласи:

„На членовите на комисиите за утврдување стручната спрема на работниците во трговијата и на членовите на испитните комисии, како и на секретарите на овие комисии, за работата во комисијата им припаѓа хонорар.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојуз на трговските комори на ФНРЈ

Бр. 4965

17 јули 1956 година
Белград

Го заменува
Генералниот секретар.
Петар Чокиќ, с. р.

Претседател
на Управниот одбор,
Никола Цуверовиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ВОИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

I

Се отповикува:

Младен Ивеквиќ, од должноста на воизвонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Федерална Република Германија.

II

Се назначува

Душан Кведер, досегашен воизвонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Етиопија за воизвонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Федерална Република Германија.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 12

27 јули 1956 година
Белград

Претседател на Републиката
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ЕТИОПИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ЕТИОПИЈА

I

Се отповикува

Душан Кведер од должноста на извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Етиопија.

II

Се назначува

Маријан Баришиќ, досегашен извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Белгија, за извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Етиопија.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 13

2 август 1956 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДНИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО КАМБОџА

I

Се назначува

Зденко Штамбук, новоименуваниот извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Бурма, и за извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Камбоџа со седиште во Рангун.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 14

2 август 1956 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 30 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56 и точката V од Одлуката за оснивање Сојузна комисија за физичка култура („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55), а во врска со членот 37 став 1 од Законот за сојузни те органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За претседател на Советот за физичка култура на Сојузниот извршен совет се именува Зоран Поплич, државен потсекретар во сојузниот државен секретаријат за работи на финансиите, наместо досегашниот претседател Велимир Стојанкиќ, член на Сојузниот извршен совет.

У. бр. 2141

13 јули 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Ведно Зеновиќ, с. р.

Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

Врз основа на членот 30 од Уредбата за организациската и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56) и членот 1 од Уредбата за оснивањето на Сојузниот завод за народно здравје („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/53), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ

За директор на Сојузниот завод за народно здравје се назначува др Борислав Петровиќ, досегашен вршител на должноста директор на истиот завод.

Б. бр. 2146
18 јули 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Моме Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

Врз основа на членот 27 став 2 од Уредбата за кадровите во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/56), а во врска со членот 30 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА КАДРОВИ ПРИ СОЈУЗНАТА ИНДУСТРИСКА КОМОРА

За членови на управниот одбор на фондот за кадрови при Сојузната индустриска комора, што ги определува Сојузниот извршен совет се именуваат, и тоа:

- 1) Савиќ инж. Владимир, советник во Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет.
- 2) Роб Антон, сојузен инспектор за трудот,
- 3) Крнета Бранко, советник во Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 2119
6 јули 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
466. Уредба за измена и дополненија на Уредбата за земјоделските задруги — — —	657
467. Одлука за надоместокот (регресот) при купувањето на вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство — — — — —	660
468. Наредба за определување големите градилишта и стопанските организации што според природата на своето работење времено вршат дејност во разни места — — —	661
469. Упатство за примена на Одлуката за надоместокот (регресот) при купувањето на вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство — — — — —	662
470. Правилник за стручната спрема на лицата што вршат контрола на квалитетот на добитокот за колење наменет за извоз —	663
471. Правилник за стручната спрема на лицата што вршат контрола на квалитетот на месото и на производите од месо наменети за извоз — — — — —	663
472. Наредба за задолжително издвојување на околните од акутна детска парализа —	664
473. Правилник за организацијата на поштанско-штедната служба и за работењето со штедните влогови кај Заедницата на стопанските претпријатија на југословенските пошти, телеграфи и телефони — — —	664
474. Одлука за денот кога ќе почне да се врши контрола на квалитетот на добитокот за колење, на месото од добиток и живина и на гравот во зрно наменети за извоз — —	666
475. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за стручната спрема на работниците на трговските претпријатија и трговските дуќани како и на трговските деловни единици — — — — —	666

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“

Со Решението на Сојузниот извршен совет бр. 2012 од 11 мај 1956 година, годишната претплата на „Службен лист на ФНРЈ“ за 1956 година зголемена е од 1200 на 1500 динари.

Повторно се покануваат претплатниците разликата од 300 дин. за по еден примерок да ја дозначат на жиро сметката на „Службен лист на ФНРЈ“ — Белград, бр. 1032-T-220.

Им се обрнува внимание на претплатниците да ја положат доплатата најдоцна до 15 септември 1956 година, во спротивно ќе им биде запрено отпремањето на листот од 1 октомври 1956 година.

Одделение за претплата
на „Службен лист на ФНРЈ“
Белград, Кр. Марка 9 — телефон 26-267

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ — новинско-издавачко претпријатие — Белград, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. Печат на Белградскиот графички завод, Белград